



Дневна хемеротека за 27.05.2015г.

Макфакс - Меѓународна конференција на тема “Регионално управување со отпад“



Меѓународна конференција на тема “Регионално управување со отпад“





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда ќе се обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со отпад“ која се одржува во Охрид.

На настанот поздравно обраќање ќе имаат и извршниот директор на АДКОМ, Лолита Стојановска, претседателот на АДКОМ, Игор Спасовски, претставникот на ЈП Комунална хигиена-Скопје, Ракип Дочи, заменик на градоначалникот на Град Охрид, Ангел Јанев и претставник од ЗЕЛС.

На конференцијата, домашни и странски експерти ќе ги презентираат сопствените искуства од областа на управување со отпадот, како едно од најзначајните прашањата поврзани со заштитата на животната средина, а истовремено ќе се разгледаат и можностите за правецот во кој треба да се движиме и начинот на кој треба да се третира околината. /крај/со/ст



Точка - Меѓународна конференција на тема "Регионално управување со отпад"

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда ќе се обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема "Регионално управување со отпад" која се одржува во Охрид.

OhridNews - Охрид домаќин на Меѓународна конференција за управување со отпад

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ќе се обрати на четвртата по ред Меѓународна конференција на тема „Регионално управување со отпад“ која се одржува во Охрид.

Денар - Меѓународна конференција на тема "Регионално управување со отпад"

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денес ќе се обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со отпад“ која се одржува во Охрид.

Канал 77 - Меѓународна конференција во Охрид: „Регионално управување со отпад“

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири денес ќе се обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема „Регионално управување со отпад" која се одржува во Охрид.